

I.

1

,

2

,

,

,

).

(

:

3

2

2

,

:

-

;

-

,

-

,

4

,

,

,

5

,

,

,

.

II.

6

, , , (:), , .

7

.

8

, , , , .

9

, , , , , , .

10

, , , .

11

, , .

12

) , (,
.
.

13

2 :)
,
3 .

14

, ,
, ,
, ,
, ,
e ,
, ,
1 , 2

15

), , , (

2

) (: 1

III.

21

22

10, 12, 13

1 2, 15, 16 18

1

23

22

15

1

23-

(:).

20.000

1

4

23-

1)

;

2)

3)

20.000

2

2

-

-

23-

4 5

-

,

-

,

.

23-

1)

;

2)

19.00 06,00

3)

18

2

3

24

18

20 50

18

18

24-

19,00 06,00

Во периодот од 1 мај до 30 септември забраната за продајба на алкохолни пијалаци е од 21,00 до 6,00 часот.

25

1

24

06,00

24,00

26

, .
 :
 - , ,
 ;
 - ,
 ;
 - ,
 - ,
 - ,
 .
 1

29 1
 :
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 - ;
 1

IV.

,

32

·
:
- ;
- , , ,
·

33

,

34

·
:
- ;
- ;
- , , ,
· ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
·

V.

35

(:).
1

36

(' :),
" " , 1 , " ,
" " , 1 ,

37

36 1
36 1
,
2
, ,
36 1
2

(,),

38

36

1

2

1

200

37

39

39

36

1

1

1

36

40

1

180

41

36

36

3%

9%

3%

42

36

1

2

1

:

()

36

39

43

44

45

36 44

45-

()

(),

45-

1

Co

1

VI

()

1994

45-

‘ , : ‘ ,
 - ‘ ,
 - ‘ ,
 ‘ ,
 ‘ ,
 ‘ ,

‘ ,
 ‘ ,
 1
 1 : ;
 - ;
 - ()
 1994
 -

2

- 1) (7);
- 2) (8 1);
- 3) (8 2);
- 4) (13 4);
- 5) (14 3);
- 6) 15 ;
- 7) (22);
- 8) 22 23 ;
- 9) (23- 1);
- 10) (23- 7);
- 11) (24- 1);
- 12) 19,00 06,00
- 12-a) 1 30 (24- 3); 21,00 6,00
- 13) 24 2 ;
- 14) 15
- 15) (26 2)
- (28 1),

15

1 2, 3, 5, 7, 9 13

1.000

200

300

1

1

1 2, 3, 8, 10, 11 12 -

4

50

(2 2),

100

1

1

1

5

51

:

1)

(24 1)

18

2)

6,00

24,00

(25 3),

15

1

1 2
500

200

100

1

1

52

’ , , , , ,
 , , , , ,
 , 25

25 2

15

30

1 2

1 2

53

- 1) 15 ;
- 2) , , , ,
- (16 2);
- 3) (20 2);
- 4) (21 1) , , , ,
- 5) (28 , 1).
 - 1

54 - „ „ .63/2007

54- - „ „ .63/2007

VII.

53-

/

/

15

VII.

55

13.000 16.000

, :

1)

(2 2);

2)

,

(13 4);

3)

1);

, (14

4)

,

(14 2)

5)

15

6)

30

3.000 5.000

1, 2, 3, 5 6

1

1.000 3.000

1,2,3,5 6

1

300 500

1 1 5

1

21.000

1

15.000

4 5

1 1, 2, 3,

1 4 5

5.000
, :

- 1) , (22 1);
- 2) (7);
- 3) , ,
- (16 3);
- 4) (20 2);
- 5) , (20
- 4);
- 6) (21 1); , , ,
- 7) (23- 1);
- 8) (23- 7);
- 9) ,
- (24- 1);
- 10) 19,00 06,00
- (24- 2);
- 11) 18
- (24 1);
- 12) (28 , 1)
- 12-) 1 30 (24- 21,00 6,00 3)
- 13) (
- 28 2).
- 600 1 .
- 400 1 .
- 500
- 1
- 1 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 12 - 14
- .

1.000
, :

- 1) ,

(8 1);
 2) ,
 (8 2);
 3) ,
 (14 3);
 4) (17
 2);
 5) 17 4 ;
 6) 22 23
 ;
 7) 24 2 ;
 8) 6,00 24,00 (25 3) -
 9) , 15 ,
 , , , (26 2). ,
 300 1 .
 200 1 .
 300 1 .
 1 1 2 1 .
 - .
 , 500
 , 200
 . 100

58

56 57 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 7

, - (:
).

57 1 8 9

1

(:

)

58-

55 57

1

58-

56

1

59 -

”

“

128/2006

VIII.

60

23 1

61

62

32 1 3

63

35

30

2

64

57- , 57-6 57-
(" 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97,
13/98, 13/99, 50/99, 82/99,4/2001, 2/2002, 45/2002 31/2003).
1 31 2005

66
(" 23/95, 30/95, 43/95, 23/99,
43/99, 6/2002 38/2003), 24
(" 45/2002 31/2003).

67
"